

Мисли ТРОЕН ЏЕКПОТ!

Животно осигурување

ЖИВОТ ПЛУС



Мисли



Вашиот животен потег

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот. На тој начин обезбедува:

- Загарантирана заштита на осигуреникот во текот на целиот период на осигурување;
- Заштита на семејството во случај на непредвидени ситуации;
- Заштита на животниот стандард во трета животна доба;
- Исполнување посебни цели како што се школување на деца, патување итн.

Намена

- Овој продукт е наменет за сите лица на возраст од 14 до 60 години.
- Договорот може да се склучи за период од 10 до 30 години.

Плаќање на премија

- Месечно
- Квартално
- Полугодишно
- Годишно.

Пакети на покритие

КОМПАКТ – долгорочно штедење и финансиска заштита на семејството во случај на непредвидени настани.

ОПТИМУМ – долгорочно штедење и финансиска заштита во случај на непредвидени настани, како и заштита во случај на повреди кои како последица имаат траен инвалидитет.

ПРЕМИУМ – горенаведеното покритие за осигурување на живот, со можност за договарање на дополнително осигурување:

- дневен надомест за болнички престој поради болест, несреќа или породување
- фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови
- хируршки интервенции.

| Осигуран случај | Компакт | Оптимум | Премиум |
|---|---------|---------|---------|
| Доживување 1 x договорена осигурана сума | ✓ | ✓ | ✓ |
| Смрт како последица од болест 1 x договорена осигурана сума | ✓ | ✓ | ✓ |
| Смрт како последица од незгода 2 x договорена осигурана сума | ✓ | ✓ | ✓ |
| Траен инвалидитет како последица од незгода | | ✓ | ✓ |
| Дневен надомест за болнички престој како последица од незгода | | ✓ | ✓ |
| Кршење на коски | | | ✓ |
| Хируршки интервенции | | | ✓ |
| Дневен надомест за болнички престој поради болест, несреќа или породување | | | ✓ |

Придобивки од ЖИВОТ ПЛУС осигурувањето

| | |
|--|---|
| Животно осигурување со штедење | Истовремено штедење и осигурување |
| Животно осигурување со еднократна уплата на премија | Почетна поволна осигурена сума Сигурна инвестиција и можност за остварување на добивка |
| Дополнително осигурување од незгода на осигураното лице | Финансиско ублажување на последици од незгода |
| Дополнително осигурување во случај на смрт поради незгода на осигураното лице | Загарантирана повеќекратна исплата осигурена квота |
| Исплата на осигураната сума и пропишаната добивка на крајот на траењето на осигурувањето | Добивка без ризик |
| Дополнителна добивка за третата животна доба | Остварување на значајна финансиска добивка со која можете слободно да располагате |
| Валутна клаузула | Заштита на вашите пари независно од курсните промени |

UNIQA Life на лице место

- www.uniqa.mk
Овде можете да го најдете нашиот советник.
- **+389 (0) 2 32 88 820**
Нашата корисничка поддршка е достапна од 8-16 часот секој работен ден.
- info@uniqa.mk
Или едноставно испратете ни E-mail.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен советник за осигурување.